



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Четврток, 6 јули 1972
Скопје
Број 22 Год. XXVIII

Претплата за 1972 година изнесува 120 динари. Овој број чини 2 динари. Жиро сметка бр. 401-1-16

233.

Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕКИНУВАЊЕ НА БРЕМЕНОСТА

Се прогласува Законот за прекинување на бременоста,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор, одржана на 27 април 1972 година, и на седницата на Социјално-здравствениот собор, одржана на 14 јуни 1972 година.

Бр. 03-1645
17 јуни 1972 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

ЗАКОН

ЗА ПРЕКИНУВАЊЕ НА БРЕМЕНОСТА

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Прекинување на бременоста, како посебна медицинска интервенција, се врши во случаите и под условите предвидени со овој закон.

Член 2

Прекинување на бременоста не може да се изврши по истекот на три месеци од денот на зачетокот, освен во случаите предвидени со овој закон.

Прекинување на бременоста не може повторно да се дозволи, ако од прекинувањето на претходната бременост не поминало една година.

Член 3

Прекинување на бременост може да се изврши во согласност односно по барање на бремената жена:

1. кога врз основа на медицински индикации ќе се утврди дека на друг начин не може да се спаси животот или да се отстрани тешко нарушување на здравјето на жената за време на бременоста, породувањето или по породувањето;

2. кога врз основа на научните сознанија може да се очекува дека детето поради болест на родителот ќе се роди со тешки телесни или душевни недостатоци;

3. кога до зачетокот дошло во врска со извршување на кривично дело: силување (член 179 од КЗ), обљуба над немошно лице (член 180 од КЗ), обљуба над малолетно лице (член 181 од КЗ), обљуба со злоупотреба на положбата (член 182 од КЗ), заведување (член 185 од КЗ) или родоскрнавство (член 198 од КЗ).

Прекинувањето на бременоста од точка 1, став 1 на овој член ќе се изврши согласно со медицинските индикации без оглед на времето што поминало од зачетокот на плодот, а прекинувањето на бременоста од точка 2 и 3 на став 1 од овој член

може да се изврши иако од зачетокот поминало повеќе од три месеци, само ако со прекинувањето на бременоста нема да дојде до потешко оштетување на здравјето или до непосредна опасност по животот на бремената жена.

Член 4

Прекинувањето на бременоста ќе се изврши по барање на бремена жена ако таа во текот на бременоста или по породувањето би можела да дојде во тешки лични, семејни, материјални или други прилики.

Како тешки, лични, семејни, материјални и други прилики се сметаат особено: потешко нарушени брачни односи, постоење на асоцијални појави во семејството, тешки станбени услови, материјална необезбеденост, нарушена здравствена состојба на членови на семејството, бројот на децата во семејството.

Член 5

Постапката за одобрување и извршување прекинување на бременост е итна.

Во постапката за одобрување и извршување прекинување на бременост се обезбедува чување на службената тајна и почитување достоинството на личноста на бремената жена.

Член 6

Заради навремено запознавање на жените со последиците што можат да настанат поради прекинувањето на бременоста и со средствата што се применуваат за спречување на несакана бременост:

1. здравствените работни организации, во рамките на своите задачи, во своите планови за работа предвидуваат предупредување на бремената жена и нејзиниот брачен другар за штетноста од прекинувањето на бременоста по здравјето на жената и нивно запознавање со можностите и методите за спречување на несаканата бременост;

2. здравствените работни организации што во својот состав имаат дејност за заштита на мајката и детето, преку диспанзерите за жени и деца и лекарите од општа медицина особено во селските подрачја, должни се преку активен метод на работа да ги имаат во постојано внимание жените во генеративниот период, укажувајќи им на предимствата од примената на контрацептиските средства и методи во спречувањето на несаканата бременост и на штетните последици од прекинувањето на бременост по здравјето и животот на жената како ефикасни фактори во планирањето на семејството.

Здравствените работни организации, во местата каде што нема специјалистичка гинеколошко-акушерска дејност, се должни на лекарите од општа медицина и на другиот медицински кадар да им овозможуваат да се здобијат со потребните стручни знаења и искуства во примената на контрацептиски средства и методи за спречување на несаканата бременост.

Член 7

За помасовно и навремено запознавање на жените со последиците што можат да настанат поради прекинувањето на бременоста и со средствата што се применуваат заради спречување на несакана бременост:

1. установите за социјална заштита и другите организации што се занимаваат со прашања на заштита на мајката и детето, воспитно-образовните установи и работничките и народните универзитети, во рамките на своите задачи, се должни во своите планови за работа односно програми да ги опфатат и прашањата за укажување на жените и мажите како и на младината на штетните последици од прекинувањето на бременоста и на предимствата од примената на средствата и методите на контрацепција;

2. воспитно-образовните установи се грижат во својата работа да го вклучат сексуалното воспитување и образование на младината.

II. ПОСТАПКА ЗА ОДОБРУВАЊЕ ПРЕКИНУВАЊЕ НА БРЕМЕНОСТА

Член 8

По барањата за одобрување прекинување на бременост решаваат првостепените комисији.

По приговор против одлука на првостепената комисија решава второстепената комисија.

Првостепената комисија може да се формира при здравствена работна организација што во својот состав има диспансер за жени со советувањето за планирање на семејството и за контрацепција, а второстепената комисија во здравствена работна организација што ги исполнува условите од член 20 на овој закон.

Член 9

Комисиите од претходниот член се состојат од по три члена — лекар специјалист по гинекологија и акушерство, лекар специјалист по интерна медицина и социјален работник. На членовите на комисијата им се определуваат заменици.

Претседател на комисијата, по правило, е лекар специјалист по гинекологија и акушерство.

Комисиите имаат секретар што го определува здравствената работна организација при која е формирана комисијата.

Член 10

Првостепените комисији ги формираат општините.

Две или повеќе општини можат да формираат заедничка првостепена комисија.

Второстепените комисији ги формира републичкиот секретар за здравство и социјална политика.

Член 11

Барањето за прекинување на бременост се поднесува писмено до првостепената комисија.

Ако бремената жена е малолетна или лишена од деловна способност, барањето го поднесува односно дава согласност за прекинување на бременоста родителот односно старателот на бремената жена.

Кон барањето за прекинување на бременоста се приложува:

— потврда од лекар специјалист по гинекологија и акушерство дека жената е бремена и дека ѝ е укажано на штетните последици од прекинувањето на бременоста;

— наод и мислење од лекар специјалист по соодветната гранка на медицината во чија област спаѓа заболувањето на бремената жена односно болеста на родителот (член 3, став 1, точ. 1 и 2 на овој закон), потврда од надлежниот јавен обвинител дека е покрената кривична постапка (член 3, став 1, точ. 3 на овој закон) односно потврда од општинскиот орган на управата надлежен за работите на социјалната заштита односно од установа за социјална заштита или од здравствена работна организација, ако прекинувањето на бременоста се бара поради причините од член 4 на овој закон.

Член 12

При разгледување на барањето за прекинување на бременоста на седницата на комисијата можат да присуствуваат бремената жена и нејзиниот брачен другар.

Член 13

Во постапката по барањето за прекинување на бременост комисијата ќе ја предупреди бремената жена односно на подносителот на барањето на штетноста од прекинувањето на бременоста по нејзиното здравје и ќе ја запознае со можностите и методите за спречување на несаканата бременост, како и со постојните советувајќи во здравствените работни и други организации од кои може да побара совет заради спречување на несаканата бременост.

Член 14

Комисиите работат на седници и одлуките ги донесуваат со мнозинство на гласови.

Комисиите се должни да донесат одлука во рок од три дена и тоа: првостепената комисија од поднесувањето на барањето за прекин на бременоста, а второстепената комисија откако ќе ѝ биде доставен предметот по приговорот од бремената жена.

Ако рокот од претходниот став не може да се запази од оправдани причини, тој рок не може да биде подолг од седум дена.

Член 15

Прекинување на бременост може да се изврши без одлука на комисијата ако поради непосредна опасност по животот и здравјето на бремената жена не може да се чека одлука на комисијата или ако е во прашање започнато прекинување на бременост.

Лекарот што извршил или довршил прекинување на бременост без одлука на комисијата, должен е во рок од 24 часа за тоа да го извести директорот на здравствената работна организација, а директорот е должен во рок од три дена за случајот да ја извести првостепената комисија.

Член 16

Одлуката на првостепената комисија му се соопштува на подносителот на барањето веднаш на седницата на комисијата.

Против одлуката на првостепената комисија може да се изјави приговор на записник веднаш, или писмено во рок од 3 дена по соопштувањето на одлуката. Записникот по приговорот, заедно со сите списи, без одлагање се доставува до второстепената комисија.

Одлуката на второстепената комисија е конечна.

Член 17

За работата на комисијата се води записник и книга за евиденција.

Документацијата во врска со работата на комисијата се чува како доверлива медицинска документација во посебна архива на здравствената работна организација кај која е формирана комисијата.

Член 18

Начинот на работа на првостепените и второстепените комисији, како и обрасците на записникот и на книгата за евиденција (член 17) ќе ги пропише републичкиот секретар за здравство и социјална политика.

Член 19

Здравствената работна организација кај која е образуваната комисија, најдоцна до крајот на месец јануари во почетокот на годината е должна да поднесе извештај за својата работа за претходната година до органот што ја формира комисијата.

Член 20

Надоместокот за работата на членовите на комисијата на нивните заменици и на секретарот на комисијата паѓа на товар на буџетот на општината односно на Републиката.

Висината на надоместокот од претходниот став ја определува органот што ја формира соодветната комисија.

Член 21

Прекинувањето на бременоста се врши во здравствена работна организација која во својот состав има гинеколошко-акушерско одделение кое ги исполнува минималните услови за работа според Законот за здравството и прописите донесени врз основа на него.

Член 22

Прекинување на бременост врши само специјалист по гинекологија и акушерство или лекар на специјализација по истата гранка на специјалност, под надзор на лекар специјалист по гинекологија и акушерство.

Член 23

По извршеното прекинување на бременоста жената се става под медицински надзор најмалку три дена.

Член 24

Ако при довршување на започнатото прекинување на бременост основано се посомнева дека е во прашање кривично дело, директорот на здравствената работна организација во која е довршено започнатото прекинување на бременост должен е за тоа веднаш да поднесе пријава до надлежното јавно обвинителство.

Член 25

Здравствената работна организација во која е извршено или во која е довршено веќе започнатото прекинување на бременост е должна за секој случај на фетална смрт да поднесе пријава до надлежниот орган во рок од 3 дена.

Член 26

Стручната работа на комисиите и на здравствените работни организации во кои се врши прекинување на бременост подлежи на надзор согласно со Законот за здравството.

Член 27

Административните и финансиските работи на комисиите ги врши здравствената работна организација кај која е формирана комисијата.

III. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

Член 28

Со парична казна од 1.000 до 5.000 динари ќе се казни здравствена работна организација за прекршок:

1. ако спротивно на член 5 од овој закон не обезбеди чување на службената тајна;
2. ако спротивно на член 15, став 2 од овој закон не изврши соодветно известување во утврдените рокови;
3. ако спротивно на член 17 од овој закон не обезбеди водење на записник и книга за евиденција за работата на комисијата или ако не обезбеди посебна архива за чување на документацијата во врска со работата на комисијата;
4. ако спротивно на член 18 од овој закон не поднесе извештај за работата до надлежниот орган;
5. ако спротивно на член 23 и 24 од овој закон не поднесе соодветна пријава до надлежниот орган во утврдениот рок.

За дејствијата од претходниот став ќе се казни за прекршок одговорното лице во здравствената работна организација со парична казна од 100 до 500 динари.

Член 29

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

234.

Врз основа на член 3, став 5 од Законот за републичките судски такси („Службен весник на СРМ“ бр. 36/69 и „Службен весник на СРМ“ бр. 32/70), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 16 јуни 1972 година и на седницата на Соборот на општините, одржана на 16 јуни 1972 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОГРАМА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ДЕЛ ОД ПРИХОДИТЕ ОД РЕПУБЛИЧКИТЕ СУДСКИ ТАКСИ ДО 1975 ГОДИНА

I. Во Одлуката за утврдување на програма за користење на дел од приходите од републичките судски такси до 1975 година („Службен весник на СРМ“ бр. 20/70), во дел I уводниот текст се менува и гласи:

„I. Делот од приходите од републичките судски такси во износ од 20.400.000 дин., согласно член 3, став 3 од Законот за републичките судски такси („Службен весник на СРМ“ 36/69 и 32/70), ќе се користи како дополнителни средства во следните износи за изградба на судски згради во местата:

во дел I, точка 1 наместо цифрата „300.000“ се става цифрата „500.000“ дин.;
 во точка 2 наместо цифрата „2.500.000“ се става цифрата „2.900.000“ динари;
 во точка 3 наместо цифрата „900.000“ се става цифрата „1.500.000“ динари;
 во точка 4 наместо цифрата „1.200.000“ се става цифрата „1.800.000“ динари;
 во точка 5 наместо цифрата „1.800.000“ се става цифрата „2.500.000“ динари;
 во точка 8 наместо цифрата „4.000.000“ се става цифрата „5.000.000“ динари“.

II. Во дел I по точка 8, се додаваат шест нови точки кои гласат:

- „9. Делчево, за изградба на судска зграда за Општинскиот суд — 500 000 динари;
10. Болница за нервни и душевни болести — Бардовци за изградба на судско одделение — 1.000.000 динари;
11. Кавадарци, за изградба на судска зграда за Општински суд и Општинско јавно обвинителство — 1.200.000 динари;
12. Гевгелија, за изградба на судска зграда за Општински суд и Општинско јавно обвинителство — 1.200.000 динари;
13. Берово, за изградба на судска зграда за Општински суд и Општинско јавно обвинителство — 500 000 динари;
14. Свети Николе, за изградба на судска зграда за Општински суд и Општинско јавно обвинителство — 500.000 динари“.

III. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 03-1636
 17 јуни 1972 година
 Скопје

Претседател
 на Собранието на СРМ,
 Никола Минчев, с. р.

235.

Врз основа на член 15 став 2 од Законот за органите за водење постапка по прекршоци („Службен весник на СРМ“ бр. 28/65), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 16 јуни 1972 година, и на седницата на Соборот на општините, одржана на 16 јуни 1972 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР НА СУДИИ ВО РЕПУБЛИЧКИОТ СОВЕТ ЗА ПРЕКРШОЦИ

I. Се избираат за судии во Републичкиот совет за прекршоци:

1. Верослава Николовска; и
2. Љубомир Дамјановски.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 03-1612
17 јуни 1972 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

236.

Врз основа на член 6 од Законот за стопанските судови („Службен весник на СРМ“ број 42/65), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 16 јуни 1972 година, и на седницата на Соборот на општините, одржана на 16 јуни 1972 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА ОКРУЖНИОТ СТОПАНСКИ СУД ВО ШТИП

1. Се разрешува Владислав Мишев, од претседател на Окружниот стопански суд во Штип.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 03-1622
17 јуни 1972 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

237.

Врз основа на член 13 и 14 од Законот за Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот стопански развој на недоволно развиените краишта („Службен весник на СРМ“ број 24/66), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 16 јуни 1972 година и на седницата на Соборот на општините, одржана на 16 јуни 1972 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ СТОПАНСКИ РАЗВОЈ НА НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ КРАИШТА

I. Се разрешуваат од Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот стопански развој на недоволно развиените краишта (Фондот):

а) Претседателот на Фондот, д-р Асен Симитчиев;

б) Членовите на Фондот:

1. Милан Глигоров;
2. Момир Михајловски;
3. Павле Тасевски;
4. Ванчо Унковски;
5. Слободан Костовски;
6. Ангелко Николовски;
7. Миле Стефановски; и
8. Кемал Шабан.

II. Се именуваат:

а) За претседател на Фондот: Видое Смилевски, сојузен пратеник;

б) За членови на Фондот:

1. Ацо Ицев, потпретседател на Стопанската комора на Македонија;
2. Костадин Туцаров, заменик директор во Републичкиот завод за општествено планирање;
3. Ванде Вандевски, заменик републички секретар за индустрија и трговија;
4. инж. Борис Скаловски, директор на Рудници „Опалска бреча“ — Куманово;
5. Фуат Јашари, претседател на Градскиот собор на Собранието на град Скопје;
6. Мито Пејовски, претседател на Собранието на Битола;
7. Горги Чепуновски, предавач на Економскиот факултет во Скопје;
8. Мане Атанасков, претседател на Собранието на Штип.

III. Претседателот и членовите под 2, 4, 5 и 8 се именуваат на 4 години, а другите членови на 2 години.

IV. Оваа одлука влегува во сила со нејзиното донесување а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 03-1621
17 јуни 1972 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

238.

Врз основа на член 126 од Деловникот на Републичкиот собор, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 16 јуни 1972 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА ОДБОРОТ ЗА УРБАНИЗАМ, СТАНБЕНИ И КОМУНАЛНИ ПРАШАЊА НА РЕПУБЛИЧКИОТ СОБОР

1. Се избира Ристо Сидор, за член на Одборот за урбанизам, станбени и комунални прашања на Републичкиот собор.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 03-1623
17 јуни 1972 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

239.

Врз основа на член 15 став 2 од Законот за органите за водење постапка по прекршоци („Службен весник на СРМ“ 28/65), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 16 јуни 1972 година, и на седницата на Соборот на општините, одржана на 16 јуни 1972 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ИЗБОР НА СУДИИ-ПОРОТНИЦИ ВО РЕПУБЛИЧКИОТ СОВЕТ ЗА ПРЕКРШОЦИ**

1. Се избираат за судии-поротници во Републичкиот совет за прекршоци: Алими Рушан, Андоновска Лилјана, Антевски Цене, Антевски Никола, Арсовска Магда, Арсовски Миле, Атанасов Димче, Атанасов Ј. Тодор, Атанасовски Миле, Атковски Борис, Ахмети Екрем, Балаловски Славе, Бардакоски Киро, Батик Борислав Јован, Бејзат Исмаили, Бенедети Алберто, Бериша Цевдет, Бисинов Илија, Боцевски Љубе, Бошевски Васил, Бошковски Душко, Бошковски Боро, Бундоски Томе, Бурчевски Раде, Василевска Таско Коца, Велица Баудин, Величковски Александар, Велјановска Милица, Весковски Герасим, Ветров Ристо, Воинов Тодор, Волкановски Ѓорѓи, Гаврилов Стево, Георгиевски Ангел, Георгиевски Славко, Глигориевиќ Војо, Грозданов Ѓорѓи, Груевски Јаким, Гуѓушевски Никола, Даути Ристо, Деловска Љупка, Димитровски Цветан, Димов Ѓоре, Донев Антоние, Донев Коцев Ристо, Дракалски Михајло Боро, Дуковски Ненад, Ѓорѓиевски Спасе Димче, Ефтимова Љупка, Елмози Цемаил, Зорбовска Иванка, Ивановски Перо, Ивановски Спиро, Ивановски Тасе, Илиевски Благоја, Илиевски Богољуб, Илиевски Димче, Илиевски Душан, Илиевски Ѓоко, Илков Тодор Борис, Икономов Митко, Исмаили Шефки, Ирфан Чиче, Јакимовска Ангелина, Јанакиевски Јанакија, Јандревски Слободан, Јовановиќ Ѓоко, Јовановски Божин, Јосифовски Бранко, Јошевски Јосиф, Караѓозов Методија, Келешов Ставре, Костадинов Александар, Костадинов Ристо, Колчи Асим, Короповски Славе, Коруновски Стеван, Кочовски В. Ѓоце, Крлиу Вера, Крстевски Драги, Крстевски Коста — Цванцик, Кушевски Војче, Лазаревски Јорго, Лукарски Кочо, Магденовски Магден, Манчев Костадин, Махмуди Јусуф Зија, Милосавлевски Ј. Мојсо, Мицковски Живко, Митревски Ефтим, Мишев Лазо, Мишковиќ Димитар, Муча Керима, Николовски Миле, Николовски Насте, Оклевски Ноне, Падаревски Јордан, Пановски Борис, Петров Ѓоре, Петровски Лазо, Петревски Пајсе, Пиперевска Зо-ра, Плашеска Домника, Плашиќ Лазар, Поповска Перса, Поповски Ангеле Соколе, Поповски Андон Михајло, Радоешки Живко, Рибарски Панде, Риза Елмаза Вела, Ристевски Киро, Ристевски Борче, Ристем Кочи, Ристов Николов Борис, Ристовски Ефто, Ристовски С. Стојмир, Сали Целадин, Салиевски Русе, Силјановски Таско Благој, Силјановски Никола, Смутревски Димче, Солев Никола, Сотировски Божо, Софрониевски Јонче, Зекир Ирфан, Спасовски Славе, Стефанов Коле, Стефановски Кире, Стојановиќ Ѓуро, Стојчевски Александар, Талевски Борис, Таневски Диме, Тасев Благој, Тасевски Јордан, Тодорова Невена, Тодоровски Ѓорѓи, Томовски Владимир, Трајков Спасе, Трајковски Димитар, Сулејман Јусуф, Трпезановски Иван, Курчиевски Ристо, Фотев Ѓеро Никола, Хамаза Ахмети, Христовски Т. Ванчо, Цветанова Божана, Циуновски Љубе, Чапов Љупчо, Чукалиева Васка, Шерифовски Ферит.

2. Оваа одлука влегува во сила со нејзиното донесување, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 03-1624
17 јуни 1972 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

240.

ИЗВЕШТАЈ**НА РЕПУБЛИЧКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА РЕЗУЛТАТОТ ОД ДОПОЛНИТЕЛНИОТ ИЗБОР НА ПРАТЕНИК ЗА СТОПАНСКИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СРМ ВО ИЗБОРНАТА ЕДИНИЦА — СТРУМИЦА I**

ДО

СТОПАНСКИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

СКОПЈЕ

Републичката изборна комисија за избор на пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, ги прими изборните акти од дополнителниот избор на пратеник на Стопанскиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија во Изборната единица — Струмица I се состана и во смисла на член 149 став 3 од Законот за избор на пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на Стопанскиот собор му го поднесува следниов

ИЗВЕШТАЈ**ЗА РЕЗУЛТАТОТ ОД ДОПОЛНИТЕЛНИОТ ИЗБОР НА ПРАТЕНИК НА СТОПАНСКИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ИЗБОРНАТА ЕДИНИЦА — СТРУМИЦА I**

1. Дополнителниот избор на пратеник на Стопанскиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија во Изборната единица — Струмица I, согласно решението на Потпретседателот на Собранието на Социјалистичка Република Македонија бр. 03-1096 од 21 април 1972 година, се одржа на 28 јуни 1972 година на седница на Изборното тело на Општината Струмица и тоа за кандидатот чија кандидатура беше потврдена од Општинската изборна комисија за избор на пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија со седиште во Струмица, како надлежна.

2. Со спроведувањето на дополнителниот избор на пратеник на Стопанскиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, под грижата на Републичката изборна комисија за избор на пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, раководеше Општинската изборна комисија — Струмица, именувана од оваа Комисија со решение бр. 43 од 13 февруари 1969 година („Службен весник на СРМ“, бр. 8/69).

3. Резултатот од дополнителниот избор на пратеник на Стопанскиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, го утврди Општинската изборна комисија на начинот утврден во член 146 од Законот за избор на пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

4. Републичката изборна комисија за избор на пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, ги прегледа изборните акти што се однесуваат на дополнителниот избор на пратеник на Стопанскиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија во Изборната единица — Струмица I и во утврдениот за избран не најде на неправилности што би имале битно влијание на резултатот од дополнителниот избор.

5. На избраниот пратеник на Стопанскиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Општинската изборна комисија — Струмица, во смисла на член 149 став 1 од Законот за избор на пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, му издаде уверение дека е избран за пратеник на Стопанскиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

6. Резултатот од дополнителниот избор на пратеник на Стопанскиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, во Изборната единица — Струмица I, е следен:

Во изборната единица — Струмица I, од 178 членови на Изборното тело на Општината Струмица гласале 95 членови. За кандидатот Ристо Тупаров, гласале 94. Неважно гласачко ливче има 1.

За пратеник е избран Ристо Тупаров, од Струмица за кого гласало мнозинството членови на Изборното тело на Општината Струмица.

7. Во прилог на овој извештај, Ви се доставуваат и изборните акти кои се однесуваат на дополнителниот избор на пратеник на Стопанскиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија во Изборната единица — Струмица I.

Бр. 31

29 јуни 1972 година

Скопје

**РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ЗА ИЗБОР НА ПРАТЕНИЦИ
НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Секретар,
Никола Алексовски, с. р.

Претседател,
Киро Никовски, с. р.

Членови:

1. Томо Пулејков, с. р.
2. Перо Липковски, с. р.
3. Зоге Грујовски, с. р.
4. Милорад Антевски, с. р.
5. Љубиша Варошчија, с. р.

241.

Врз основа на член 5 од Законот за Републичкиот буџет за 1972 година („Службен весник на СРМ“, бр. 11/72), Извршниот совет донесува

ОДЛУКА

**ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА
НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ ШТО ЌЕ СЕ
ОСТВАРАТ ВО 1972 ГОДИНА ПО ОСНОВ
НА РЕПУБЛИЧКИОТ ДАНОК НА ПРОМЕТ
НА СТОКИ НА МАЛО**

I. Од средствата за нестопански инвестиции што ќе се остварат во 1972 година по основ на републичкиот данок на промет, им се доделуваат на:

1. Републиката заедница на образование
 - за адаптација и опремување на студентските домови 3.000.000 дин.
 - за учество во опремувањето на средните училишта 1.000.000 „
2. Радио-телевизија Скопје
 - за учество во реализација на дел од инвестиционата програма на Радио-телевизија Скопје 4.000.000 дин.
3. Новинско-издавачко претпријатие „Нова Македонија“ — Скопје
 - за поддржување на инвестиционата програма на НИП „Нова Македонија“ 1.000.000 дин.
4. Републичкиот секретаријат за култура
 - за учество во заштитата на спомениците на културата 1.000.000 дин.
5. Комитетот за физичка култура
 - за учество во изградбата на смучарскиот центар — Маврово 200.000 дин.

- за партиципација во изградбата и доградбата на атлетските патеки во општината Куманово 100.000 „
- за партиципација во изградбата и доградбата на атлетските патеки во општината Тетово 100.000 „
- за партиципација во изградбата и доградбата на атлетските патеки во општината Штип 100.000 „
- за партиципација во изградбата и доградбата на атлетските патеки во општината Прилеп 100.000 „
- за партиципација во изградбата и доградбата на атлетските патеки во општината Битола 100.000 „
- за партиципација во изградбата и доградбата на атлетските патеки во општината Струга 100.000 „
- за партиципација во изградбата и доградбата на атлетските патеки во општината Кавадарци 100.000 „
- за партиципација во изградбата и доградбата на атлетските патеки во општината Титов Велес . . . 100.000 „

6. Извршниот одбор за народна техника на СР Македонија

- на Републичкиот центар за техничка култура при Советот на народната техника на СРМ — за учество во изградбата на домот 150.000 дин
- на Домот за техничка култура во Кавадарци — за учество во изградбата на домот 200.000 „
- на Домот за техничка култура во Штип — за учество во опремувањето на домот 100.000 „
- на Домот за техничка култура во Берово — за учество во опремувањето на домот 50.000 „

7. Републичкиот секретаријат за здравство и социјална политика

- на Специјалната болница за нервни и душевни болести „Бардовци“ — за учество во изградбата на објекти за сместување на болни . . . 1.000.000 дин.
- на Специјалната болница за костно-зглобна туберкулоза Охрид — за учество во доградбата на објекти 700.000 „
- на Клиниката за хируршки болести Скопје — за учество во санацијата и набавката на опрема 600.000 „
- на Клиниката за ортопедски болести Скопје — за учество во санацијата и набавката на опрема 500.000 „
- на Клиниката за детски болести Скопје — за учество во набавка на опрема . . . 300.000 „
- на Институтот за патолошка анатомија Скопје — за учество во набавка на опрема 300.000 „
- на Институтот за трансфузиологија и хематологија Скопје — за учество во санација, набавка на коли и опрема 600.000 „

8. Извршниот совет — Совет за иселенички прашања

— за учество во изградбата на станови за повратници 4.000.000 дин.

9. Републичкиот секретаријат за внатрешни работи

— за адаптација и проширување на училиштето за внатрешни работи, изградба на гранични премини, набавка на пловни објекти и за други потреби на Секретаријатот 7.000.000 дин.

10. Главниот штаб за народна одбрана

— за потребите на општонародната одбрана 1.500.000 дин.

II. Износите на средствата од претходната точка ќе ги преведува Републичкиот секретаријат за финансии, според динамиката на приливот на средствата.

III. Средствата распределени во точката 1 алинеја 1 од оваа одлука ќе се користат според програмата што ќе ја донесе Републичката заедница на образованието во согласност со Извршниот совет.

IV. Средствата распоредени во точката 5 од оваа одлука ќе се користат според условите што ќе ги утврди Комитетот за физичка култура во согласност со Извршниот совет.

V. Неискористените средства по оваа одлука ќе се пренесат во наредната година.

VI. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-1739/1
29 мај 1972 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р Ксенте Богоев, с. р.

242.

Врз основа на Амандман XXXVIII точка 4 на Уставот на СРМ, член 41 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“ бр. 25/72) и точка 3р од Одлуката за дополнување на Одлуката за максимирање на цените на сите производи и услуги („Службен лист на СФРЈ“ бр. 53/71, 6/72, 8/72, 11/72, 17/72, 19/72, 24/72, 26/72, 28/72 и 30/72), Извршниот совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ПОБЛИСКИТЕ МЕРИЛА, КРИТЕРИУМИ И УСЛОВИ ЗА НЕПОСРЕДНА ОПШТЕСТВЕНА КОНТРОЛА НА ЦЕНИТЕ НА СВЕЖОТО МЕСО

I.

Општината може да одобри зголемување на цените на мало на одделни видови и категории на свежо месо во сообразност со мерилата, критериумите и условите утврдени со оваа одлука.

II.

Цената на свежото месо ќе се формира деферицирано по градови и места, врз основа на досегашните нивоа и односи на цени, и врз основа на повеќегодишните движења на цените, а во рамките на вкупното зголемување за СРМ од 8%.

III.

Во прометот на големо постојната цена на свежото месо ќе се зголеми во просек до 8%. Досегашните услови за продажба остануваат неизменети.

IV.

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-2096/1
26 јуни 1972 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р Ксенте Богоев, с. р.

243.

Врз основа на Амандман XXXVIII точка 4 на Уставот на СРМ, член 41 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“ бр. 25/72) и точка 3п од Одлуката за максимирање на цените на сите производи и услуги („Службен лист на СФРЈ“ бр. 53/71, 6/72, 8/72, 11/72, 17/72, 19/72, 24/72, 26/72, 28/72, 30/72 и 31/72), Извршниот совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ПОБЛИСКИТЕ МЕРИЛА, КРИТЕРИУМИ И УСЛОВИ ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА УГОСТИТЕЛСКИТЕ УСЛУГИ

I

1. Работните организации кои вршат угостителски услуги (пансионско и друго угостителство), освен услугите на општествената исхрана, услугите на ноќевањата и исхраната во бањите, камповите, објектите на работните организации (одмаралиште) — за услугите што ги вршат на надворешни лица и ноќевањата во угостителските објекти од „Ц“ и пониски категории, цените на услугите ги формираат според условите на пазарот.

II

2. Работните организации од точка 1 од оваа одлука, чии цени на услуги се под непосредна општествена контрола, можат истите да ги зголемат сразмерно на зголемените трошоци на работењето настанати поради зголемување на цените на стоките и услугите кои влијаат на зголемувањето на тие трошоци.

III

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-2178/2
3 јули 1972 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р Ксенте Богоев, с. р.

244.

Врз основа на Амандман XXXVIII точка 4 на Уставот на СРМ, член 41 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“ бр. 25/72) и точка 3с од Одлуката за максимирање на цените на сите производи и услуги („Службен лист на СФРЈ“ бр. 53/71, 6/72, 8/72, 11/72, 17/72, 19/72, 24/72, 26/72, 28/72, 30/72 и 31/72), Извршниот совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ПОБЛИСКИТЕ МЕРИЛА, КРИТЕРИУМИ И УСЛОВИ ЗА НЕПОСРЕДНА ОПШТЕСТВЕНА КОНТРОЛА НА ЦЕНИТЕ НА КОМУНАЛНИТЕ УСЛУГИ

I

Цените на комуналните услуги, услугите за превоз на патници во градскиот сообраќај, станарините и закупините (во понатамошниот текст — комуналните услуги), што постоеле на денот на

влегувањето во сила на Одлуката за измена и дополнење на Одлуката за максимирање на цените на сите производи и услуги („Службен лист на СФРЈ“ бр. 31/72), можат да се зголемат во сообразност со мерилата, критериумите и условите утврдени со оваа одлука.

П

Општината може да одобри различно зголемување на цените во зависност од нивото на цените, политиката за развој на тие услуги, оптоварувањето на стопанството и од политиката на стандардот на населението со пониски лични примања.

До колку се врши различно зголемување на цените на комуналните услуги, стапката на зголемувањето во просек за општината може да биде најмногу до 8%.

III

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-2178/3
3 јули 1972 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р Ксенте Богосев, с. р.

245.

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја уставноста на Одлуката за изменување и дополнување на систематизацијата на работните места во Општинската геодетска управа во Прилеп бр. 02-626/1 од 26 октомври 1971 година и на Одлуката за изменување и дополнување на ранг-листата на работните места во Општинската геодетска управа бр. 02-627/1 од 26 октомври 1971 година, донесени од работната заедница на управата на седницата од 22 октомври 1971 година во согласност со директорот, по одржаната јавна расправа на 2 јуни 1972 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ ПОНИШТУВА одредбата на членот 3 од Одлуката за изменување и дополнување на систематизацијата на работните места во Општинската геодетска управа во Прилеп бр. 02-626/1 од 26 октомври 1971 година и одредбата на членот 6 од Одлуката за изменување и дополнување на ранг-листата на работните места во Општинската геодетска управа бр. 02-627/1 од 26 октомври 1971 година, донесени од работната заедница на управата на седницата од 22 октомври 1971 година во согласност со директорот, со кои одредби е определено дека овие одлуки ќе се применуваат од 1 јануари 1971 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Општинската геодетска управа во Прилеп на начинот на кој управата ги објавува своите општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, по повод на поднесена претставка, со решение У. бр. 1/72 од 23 март 1972 година поведе постапка за оценување уставноста на одредбите на членот 3 и членот 6 од одлуките означени во точката 1 на оваа одлука.

Во текот на претходната постапка и на јавната расправа Судот утврди дека работната заедница на Општинската геодетска управа во согласност со директорот на својата седница од 22 октомври 1971 година донела: а) Одлука за изменување и дополнување на систематизацијата на работните места под бр. 02-626/1 од 26 октомври 1971 година, со која се утврдени измени во пописот и описот на работните места и во условите за нивното заземање и б) Одлука за изменување и дополнување на ранг-листата на работните места под бр. 02-627/1 од 26 октомври 1971 година, со која е извршено зголемување односно намалување бројот на бодо-

вите за вреднување на работните места и е предвидено намалување на личниот доход од 10% на работниците што го немаат потребното работно искуство за работното место што го заземаат и што не положиле стручен испит. Судот исто така утврди дека во членот 3, односно во членот 6 од овие одлуки е определено дека тие ќе се применуваат од 1 јануари 1971 година.

Со овие одлуки, според мислењето на Судот се утврдени нови основи и мерила на основа на кои работниците учествуваат во распределбата на средствата за лични доходи и е определено тие основи и мерила да се применуваат со повратно дејство.

Во членот 206 од Уставот на СР Македонија е определено дека прописите и другите општи акти не можат да имаат повратно дејство и дека само со закон може да се определи одделни негови одредби и прописи донесени на основа на такви одредби да имаат повратно дејство. Судот смета дека уставното начело за забрана на повратно дејство се однесува и на општите акти на работните организации. Според смислата на означената уставна одредба овие акти можат да имаат повратно дејство само кога се донесени заради примена на одделни законски одредби за кои е определено дека имаат повратно дејство. Со постојните закони не е предвидена можност општите акти на работните организации со кои се утврдуваат основи и мерила за распределба на личните доходи да имаат повратно дејство. Согласно со тоа основите и мерилата според кои работниците учествуваат во распределбата на средствата за лични доходи треба однапред да бидат утврдени и тие не можат да се применуваат со повратно дејство. Затоа и одредбите на членот 3 односно членот 6 од означените одлуки со кои е предвидено тие да се применуваат од 1 јануари 1971 година се во спротивност со членот 206 од Уставот на СР Македонија. Од друга страна, одредбите на општите акти на работните организации, со кои се утврдува само нова аконтациона вредност на ботовите и се определува новата аконтациона вредност да се применува од почетокот на соодветната година, по мислењето на Судот, немаат карактер на одредби со повратно дејство во смисла на член 206 од Уставот на СР Македонија, затоа што со тие одредби не се утврдуваат нови основи и мерила, ниту се менуваат постојните односи меѓу работниците во распределбата на средствата за лични доходи.

Со оглед на изнесеното Уставниот суд на Македонија одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 1/72
2 јуни 1972 година
Скопје

Го заменува
Претседателот
на Уставниот суд на Македонија,
Судија
Евгени Димитров, с. р.

По извршеното сравнување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Законот за здруженијата на граѓаните, објавен во „Службен весник на СРМ“ бр. 15/72, се поткраднала грешка поради што се дава

И С П Р А В К А НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРУЖЕНИЈАТА НА ГРАЃАНИТЕ

Во член 25 ред 1 наместо зборот „од“ треба да стои зборот „до“.

Број 03-1221
14 јуни 1972 година
Скопје

ОД ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНАТА КОМИСИЈА НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ — СКОПЈЕ

82.

Врз основа на член 101 и 103, а во врска со член 102 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“ бр. 21/71 год.), Собранието на Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Скопје, на седницата одржана на 20. VI. 1972 година, донесува

ОДЛУКА

ЗА ПОСТОЈАНИТЕ ИЗНОСИ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ ЛИЦА НАДВОР ОД РАБОТЕН ОДНОС

I.

Придонес за задолжителни видови на здравствена заштита и здравствена заштита што самостојно ја утврдуваат осигурениците, во постојан месечен износ се плаќа:

1. за лицата кои учествуваат на младински работни акции на кои, по прописите за инвалидско осигурување, се осигурени за сите случаи на инвалидност 60.— динари;

2. за лицата кои учествуваат во организирани јавни работни акции ако на тие работи работат најмалку 6 часа дневно 60.— динари;

3. за лицата кои се наоѓаат на предвојничка обука — логорување 60.— динари;

4. за лицата припадници на територијалните единици, припадници на цивилната заштита за време на извешување на задачите на територијалната одбрана 60.— динари;

5. за уживателите на постојана државна помош, дадена од страна на бившите президиуми на народните собранија или од страна на Извршниот совет 60.— динари и

6. за уживателите на инвалиднина по прописите за инвалидско осигурување и тоа само за случај на потреба од лекување во воска со повредата или за заболување што предизвикало телесно оштетување на кое им припаѓа право на инвалиднина 10.— динари.

II.

Придонес за здравствена заштита во случај на несреќа на работа и заболување од професионални болести, во постојан месечен износ се плаќа:

1. за учениците од средните училишта и студентите во вишите и високите школи, факултети, уметнички академии, за времетраењето на практичната работа во воска со наставата 5.— динари;

2. за лицата кои учествуваат во младински работни акции на кои, по прописите за инвалидско осигурување, се осигурени за сите случаи на инвалидност 5.— динари;

3. за лицата кои учествуваат во организирани јавни работни акции 5.— динари;

4. за лицата кои се наоѓаат на предвојничка обука 5.— динари;

5. за лицата кои се наоѓаат на извешување залачи на територијалната одбрана или на цивилната заштита 5.— динари;

6. за лицата кои работат помалку од половина од полното работно време 5.— динари и

7. за припадниците на доброволните организации на противпожарната заштита 5.— динари.

III.

За членовите на потесното семејство на југословенски државјани во работен однос во странство, ако не им е обезбедено здравствена заштита

на членовите кои остануваат во Југославија од странскиот носител на осигурување, 65.— динари месечно.

IV.

Оваа одлука влегува во сила првиот нареден ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1972 година.

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ — СКОПЈЕ

02 — Бр. 16504/1

22 јуни 1972 година
СкопјеПретседател,
Александар Стојановски, с. р.

83.

Врз основа на член 98 став 5 од Законот за здравствено осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението и точка X од Одлуката за регулирање работата на Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Скопје („Службен весник на СРМ“ бр. 2/72 год.), Собранието на Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Скопје, на својата седница одржана на 20. VI. 1972 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ И ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦИТЕ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ ОСИГУРЕНИЦИ

I.

Основицата за пресметување придонес за здравствено осигурување се утврдува и тоа:

1. За работниците вработени кај приватните работодавачи, е личниот доход договорен меѓу работодавачот и работникот, но не помалку од следниот износ:

— неквалификувани работници	800,00 дин.
— полуквалификувани работници	1.000,00 дин.
— квалификувани работници	1.200,00 дин.
— висококвалификувани работници	1.500,00 дин.

2. За домашните помошнички, е личниот доход договорен меѓу работодавачот и домашната помошничка, но не помалку од 600 дин. месечно.

3. За учениците во стопанство, односно учениците на училиштата за квалификувани работници, за кои, покрај училишната се изведува и практична настава во работната организација, училиштето или кај приватниот работодавач, е наградата што ја прима, но не помалку од следниот износ:

— за прва година	100,00 дин.
— за втора година	200,00 дин.
— за трета година	300,00 дин.

4. За самостојните занаетии, самостојни уметители, самостојните превозници во јавен патен сообраќај и лицата што вршат адвокатура, е основницата од која управата за приходи пресметува придонес од личен доход од самостојно вршење на дејноста, но не помалку од 400 дин. месечно.

5. За уметниците (писатели, ликовните уметници, ликовните уметници на применетата уметност, сценски уметници, композитори, признати музички уметници — изведувачи, филмски уметни-

ци, преведувачите на научни и литературни дела и артисти), се утврдува во зависност од годините на пензискиот стаж и тоа:

Група на основицата	За мажи со стаж	За жени со стаж	Основа на осигу- рување во нето износ
I до 10 години	до 10 години	до 10 години	1.500.—
II од 10 „ 20 „	од 10—18 „	од 10—18 „	1.800.—
III од 20 „ 30 „	од 18—25 „	од 18—25 „	2.300
IV преку „ 30 „	преку 25 „	преку 25 „	2.900

6. За лица што вршат определени верски функции, односно должности во рамките на верската заедница и нивните припадни органи, се утврдува во зависност од школската спрема и тоа:

- за лица со висока стручна спрема 2.400.—
- за лица со виша стручна спрема 1.900.—
- за лица со средна стручна спрема 1.500.—
- за останали осигуреници 1.200.—

7. За лицата со наполнета 15 годишна возраст кои како членови на соодветни спортски организации, се занимаваат со спорт, е утврден личен доход од спортската организација, но не помалку од 830 динари месечно.

8. За продавачите на печатот (колпортери) се утврдува 1.100 динари месечно.

9. За носачите на багаж на железничките станици — членови на здружението на носачите на железница во Македонија, се утврдува на 830 динари месечно.

10. За други лица што вршат самостојни професионални дејности во согласност со прописите за вршење на самостојна дејност, а не се опфатени во точката 1 до 9 од оваа Одлука, основицата за пресметување е износот што го пријавува осигуреникот, но не помалку од 830 динари.

11. За лицата на доброволна практика (волонтери) што не примаат личен доход, ако работат со полно работно време се утврдува 830 динари месечно.

12. За лицата на школување, стручно усовршување или постдипломски студии, кои поради тоа го раскинале работниот однос, како и за лицата кои организацијата, пред засновување на работен однос со нив, ги упати како свои стипендијанти за практична работа во друга организација заради стручно оспособување, е месечниот износ на стипендијата.

13. За југословенски државјани во работен однос кај странски работодавач, ако не се задолжително здравствено осигурени според Законот на земјата во која се запослени или според меѓународна спогодба, е основицата наведена во чл. 4 од Одлуката за привремено утврдување на основиците и стапките на придонесот за здравствено осигурување на Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Скопје („Службен весник на СРМ“ бр. 42/71).

14. За југословенските државјани вработени кај југословенските претставништва и организации во странство, кај меѓународни и други организации како и кај приватен работодавач, кои не оствариле личен доход пред стапување во работен однос во странство, основица за пресметување е:

- за лица со висока стручна спрема 2.800 дин.
- за висококвалификувани работници и лица со виша стручна спрема 2.100 динари.
- за квалификувани работници и лица со средна стручна спрема 1.700 динари.
- за приучени работници и лица со нижа стручна спрема 1.300 динари.

— за неквалификувани работници и лица без стручна спрема 1.000 динари.

15. За лицата кои работат повеќе од полното работно време (дополнителна работа, граѓанско правен однос, договор за дело и др.), се средствата што ги остваруваат со работа повеќе од полно работно време.

II.

За осигурениците наведени во точка 3, 11, 12, 13, 14 и 15 од оваа одлука се пресметува и плаќа придонес за здравствено осигурување согласно чл. 3 ст. 1 и 2 од Одлуката за привремено утврдување на основиците и стапките на придонесот за здравствено осигурување на Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Скопје („Службен весник на СРМ“ бр. 42/71).

III.

Основиците утврдени под I од точка 1 до 14 од оваа одлука, почнувајќи од 1 јануари 1972 година, се пресметуваат во почетокот на секоја календарска година на соодветни повисоки износи, со примена на валоризационен коефициент за порастот на просечните лични доходи утврдени за минатата година во СР Македонија, со тоа што добиените износи се заокружуваат на цели десетици нагоре.

IV.

Оваа одлука влегува во сила првиот нареден ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1972 година.

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ — СКОПЈЕ

Бр. 02-16505/1
22. VI. 1972 година
Скопје

Претседател,
Александар Стојановски, с. р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ

При Окружниот суд во Скопје се води постапка по правната работа на тужителот Николина Перковиќ од Скопје, ул. „Бранислав Нушиќ“ бр. 17, влез 2, стан бр. 6, против тужениот Звонимир Перковиќ, службеник од Скопје, сега со непознато место на живеење, за развод на брак, под II. бр. 2497/71.

Се повикува тужениот Звонимир Перковиќ од Скопје, сега со непознато место на живеење, во рок од 30 дена да се јави во судот или да достави сегашна адреса. По истекот на овој рок, до колку тужениот не се јави или не достави точна адреса ќе му биде определен привремен старател кој ќе го застапува во спорот.

Од Окружниот суд во Скопје, II. бр. 2497/71 од 2. VI. 1972 година. (56)

Пред Окружниот суд во Скопје, се води постапка по тужбата на Марија Јовановиќ, род. Димчевска од Скопје, ул. „Маркова“ бр. 28, за развод на брак, против тужениот Јован Јовановиќ со непознато место на живеење.

Се повикува тужениот Јован Јовановиќ во рок од 30 дена од објавувањето на огласот да се јави во овој суд или да ја достави својата точна адреса. Во противно судот ќе му определи времен старател.

тел, согласно со член 77 од ЗПП, кој ќе го застапува до правосилното окончување на бракоразводниот спор.

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 2343 од 25. VI. 1972 година. (68)

ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА

Горѓиоска Јана од Прилеп, ул. „Борка Талески“ бр. 185, поднесе тужба во овој суд, за развод на брак, против Горѓиоски Јордан од Прилеп, ул. „Егејска“ бр. 41, сега во неизвесност. Бидејќи тужениот е во неизвесност се повикува во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“, да се јави до овој суд или да определи свој застапник. Во противно на истиот ќе му биде определен застапник, по службена должност.

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 139/72. (58)

Сребриновски Ристо, од Шведска, застапуван од полномошникот Михајло Николовски, од Битола, поднесе тужба до овој суд за развод на брак, против Гордана Сребриновска, од Битола, ул. „Бургурот“ бр. 45-а, сега во неизвесност. Бидејќи тужената е во неизвесност, се поканува во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“, да се јави во овој суд или да определи свој застапник. Во противно на истата ќе ѝ биде одреден застапник по службена должност.

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 226/72. (59)

ОКРУЖЕН СУД ВО ШТИП

На тужената Ставрева Царка од село Малено, со непозната адреса, во предметот на развод на брак, П. бр. 40/72, ѝ се поставува за привремен застапник Љубе Николов, приправник во Окружниот суд во Штип.

Привремениот застапник ќе ја застапува тужената во постапката сè додека тужената или некој друг како полномошник ќе се појави пред судот.

Од Окружниот суд во Штип, П. бр. 40/72. (57)

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА И ДУКАНИТЕ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 300, страна 429, книга II е запишана под фирма: „Техно-петрол“ — трговска работна организација за промет со индустриски стоки и нафтени деривати на големо и мало — Тетово — Организација на здружен труд без својство на правно лице — Бензинска пумпа во село Удово, Општина Валандово. Предмет на работењето на бензинската пумпа е промет со нафтени деривати.

Бензинската пумпа е основана од работничкиот совет на Трговската работна организација за промет со индустриски стоки и нафтени деривати на големо и мало „Техно-петрол“ — Тетово, со одлуката бр. 0201-2763/5 од 1 VII. 1968 година, од одржаната седница на 1. VII. 1968 година.

Раководител на бензинската пумпа е Пандев Костадин.

Бензинската пумпа во село Удово ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 435 од 12. VIII. 1971 година. (1489)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 107, страна 275, книга II е запишана под фирма: „Ангросервис“ — трговско претпријатие на големо и мало, Куманово — Организација на здружен труд без својство на правно лице — Продавница бр. 26 во село Бедиње, Кумановско. Предмет на работењето на продавницата е продажба на колонијални стоки, индустриско-прехранбени стоки, електрични апарати за доаќинството, порцелан, керамика, емајлирани и поцинкувани производи, рав-

но и шупливо стакло, пластика, парфимерија, козметика, тутунови преработки, кибрит, флаширани алкохолни и безалкохолни пијалоци, брашно и мелнички производи, леб и сувомесни производи.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Трговското претпријатие „Ангросервис“ — Куманово, со одлуката бр. 02-2532 од 2. XII. 1968 година, од одржаната седница на 22. XI. 1968 година.

Раководител на продавницата е Станковиќ Круне.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 377 од 12. VIII. 1971 година. (1492)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1243, страна 149, книга VI е запишана под фирма: „Македонија прогрес“ — земјоделско производно трговско претпријатие на големо и мало — Скопје — Организација на здружен труд без својство на правно лице — Продавница во Куманово, ул. „Гоце Делчев“ бр. 48. Предмет на работењето на продавницата е продажба на мепана стока.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Земјоделското производно трговско претпријатие на големо и мало — Скопје, со одлуката бр. 03-71/1 од 5. I. 1971 година.

Раководител на продавницата е Есати Исен Имен.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 640 од 16. VIII. 1971 година. (1502)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 300, страна 429, книга II е запишана под фирма: Техно-петрол — трговска работна организација за промет со индустриски стоки и нафтени деривати на големо и мало — Тетово — Организација на здружен труд без својство на правно лице — Бензинска пумпа бр. 15 во Валандово. Предмет на работењето на бензинската пумпа е промет со нафтени деривати.

Бензинската пумпа е основана од работничкиот совет на Трговската работна организација „Техно-петрол“ — Тетово, со одлуката бр. 0201-2174/4 од 24. V. 1968 година, од одржаната седница на 24. V. 1968 година.

Раководител на бензинската пумпа е Камчев Нише.

Бензинската пумпа бр. 15, во Валандово, ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 436 од 12. VIII. 1971 година. (1490)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 568, страна 365, книга III е запишана под фирма: Здружение на пензионерите и инвалидите на трудот во Гевгелија — Бифе „Сава Михайлов“ — Гевгелија, ул. „Маршал Тито“. Предмет на работењето на бифето е вршење на угостителска дејност — точење на алкохолни и безалкохолни пијалоци и приготвување на ладни јадења.

Бифето е основано од Здружението на пензионерите во Гевгелија, со одлуката на Извршниот одбор од одржаната седница на 24. III. 1971 година.

Раководител на бифето е Белчев Д. Ристо.

Бифето ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат Почков Сотир, претседател на одборот и Цишев Александар, книговодител, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 797 од 16. VIII. 1971 година. (1491)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 94, страна 774, книга VI е запишана под фирма: „Снежана“ — Трговско угостителско претпријатие на големо и мало за промет со мешани стоки и застапување на странски фирми — Горче Петров — Организација на здружен труд без својство на правно лице — Продавница во Кичево, ул. „Маршал Тито“ бр. 178. Предмет на работењето на продавницата е продажба на сите трговски стоки освен прехранбени производи. Продавницата е основана од работничкиот совет на Трговското претпријатие „Снежана“ — Горче Петров, со одлуката бр. 424 од 3. IV. 1970 година, од одржаната седница на 27. II. 1970 година.

Раководител на продавницата е Калевски Илија.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 970/70 од 12. VIII. 1970 година. (1504)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1243, страна 722, книга VI е запишана под фирма: „Македонија прогрес“ — земјоделско производно трговско претпријатие на големо и мало — Скопје — Организација на здружен труд без својство на правно лице — Продавница во село Раец, Кавадарско. Предмет на работењето на продавницата е промет со прехранбени производи.

Продавницата е основна од советот на работната заедница „Македонија прогрес“ — Скопје, со одлуката бр. 03-469/2 од 5. IV. 1969 година од одржаната седница на 5. IV. 1969 година и решението бр. 09-391/1 од 21. IV. 1971 година, на Собранието на општината Кавадарци — Одделение за надзор и контрола.

Раководител на продавницата е Јовановски Дичо.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 646 од 16. VIII. 1971 година. (1505)

ЗАГУБЕН ПЕЧАТ

Загубениот приемни печат под назив „Универзитет „Кирил и Методи“ — Медицински факултет — Скопје — Институт за трансфузиологија и хематологија“, се огласува за неважен.

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

Свидетелство од III година, издадено од Гимназијата „Гоце Делчев“ — Куманово на име Душко Стаменковски, ул. „Димче Јовчев“ бр. 5, Куманово. (1581)

Свидетелство за завршен III клас, издадено од Гимназијата „Гоце Делчев“ — Куманово на име Аца Велевиќ, ул. „Љ. Арсов“ бр. 14, Куманово. (1878)

Воена книшка издадена од В.П. 4689/11 — Валево на име Костадин Петровски, ул. „Трст“ бр. 3, Битола. (1585)

Воена книшка издадена од В.П. 2131/21 — Чаконец на име Бошко Димитровски, ул. „Струшка“ бр. 27, Битола. (1587)

Лична карта издадена од Прилеп на име Киро Кочоски, ул. „П. Котеска“ бр. 12, Прилеп. (1588)

Здравствена легитимација на име Менка Кочоска, ул. „П. Котеска“ бр. 12, Прилеп. (1589)

Лична карта издадена од ОВР — Прилеп на име Менка Кочоска, ул. „П. Котеска“ бр. 12, Прилеп. (1590)

Здравствена легитимација на име Киро Кочоски, ул. „П. Котеска“ бр. 12, Прилеп. (1591)

Воена книшка на име Стојанче В. Стоилковски, с. Ранковци, Кр. Паланка. (1596)

Лична карта на име Чамиле Черкези, ул. „П. Попоски“ бр. 68, Гостивар. (1602)

Воена книшка на име Трајче С. Здравков, с. Лесковица, Штип. (1607)

Воена книшка на име Јазар К. Јанков, ул. „Гл. Прличев“ бр. 2, Штип. (1610)

Свидетелство за завршено VIII одделение на име Димитар Петров, с. Аргулица, Штип. (1648)

Воена книшка на име Димитар Петров, с. Аргулица, Штип. (1649)

Лична карта издадена од ОВР — Тетово на име Незафет Идризи, ул. „Бл. Тоска“ бр. 171, Тетово. (1663)

Здравствена легитимација на име Незафет Идризи, ул. „Б. Тоска“ бр. 171, Тетово. (1664)

Воена книшка издадена од В.П. 5379 — Черномел на име Трајко Киров Величковски, ул. „Киро Антевски“ бр. 19, Куманово. (1934)

Лична карта бр. 3552, издадена од ОВР — Вина на име Ратко Атанасов, ул. „Ангел Винички“ бр. 25, Вина. (1965)

Воена книшка издадена од Т. Велес на име Кенан Еминов, ул. „Крушевска“ бр. 59, Т. Велес. (1970)

Лична карта бр. 3787, издадена од ОВР — Вина на име Јордан Коцев, ул. „Борис Кидрич“ бр. 14, Вина. (1973)

Возачка дозвола бр. 2661/19. X. 1971, издадена од ОВР — Гевгелија на име Благој Ликимов, с. Миравци, Гевгелија. (1974)

Лична карта бр. 12240, издадена од ОВР — Гевгелија на име Благој Ликимов, с. Миравци, Гевгелија. (1975)

Здравствена легитимација издадена од КЗСО — Филијала — Гевгелија на име Благој Ликимов, с. Миравци, Гевгелија. (1976)

Воена книшка на име Казим Сали Абдураманоски, с. Д. Татеша, Струга. (1980)

Лична карта на име Ислам Илјази, с. Челопек, Тетово. (1981)

Лична карта издадена од ОВР — Скопје на име Елмаз Авдиовски, с. Јурумлери, Скопје. (1983)

Лична карта издадена од ОВР — Тетово на име Рамиза Алитова, с. Боговиње, Тетово. (1984)

Свидетелство од II и III клас, издадени од Гимназијата „Гоце Делчев“ — Куманово на име Снежана Георгиевска, ул. „Кукушка“ бр. 44, Титов Велес. (2001)

Воена книшка на име Науме Стојаноски, с. Драслајца, Струга. (1995)

Пасош бр. 114487, издаден од СВР — Битола на име Столе Митровски, Полј. школа, Битола. (2005)

Воена книшка на име Поско Дуразоски, ул. „Г. Делчев“ бр. 76, Струга. (2008)

Воена книшка на име Благоја Р. Јованоски, ул. „Мице Козар“ бр. 149, Прилеп. (2013)

Лична карта на име Алим Таири, ул. „Пробиштипска“ бр. 37, Тетово. (2015)

Свидетелство за II клас, издадено од Гимназијата „Гоце Делчев“ — Куманово на име Соња Цветковска, ул. „756“ бр. 12, Скопје. (2057)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Куманово на име Чедомир Јовановски, Скопје. (3909)

Индекс бр. 14949, издаден од Вишата педагошка школа во Скопје на име Лирија Аголи, Скопје. (3910)

Воена книшка издадена од Панчево на име Санде Алексовски, Скопје. (3911)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Сашо Недановски, Скопје. (3912)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Владимир Јаневски, Скопје. (3913)

Опужен лист бр. 1115, издален од ОВР — Скопје на име Крсто Младенов, Скопје. (3914)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Верка Николовска, Скопје. (3915)
 Свидетелство за завршена I година, издадено од УЗУС „Димитар Влахов“ во Скопје на име Нада Крстевска, Скопје. (3916)
 Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ибадет Гури, Скопје. (3917)
 Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Елена Жиковска, Скопје. (3918)
 Воена книшка издадена од Гњилане, на име Фехмија Нијази, Скопје. (3919)
 Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Бошко Стаменковски, Скопје. (3920)
 Оружен лист бр. 2615, издаден од ОВР — Скопје на име Асан Салијевиќ, Скопје. (3921)
 Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Хусеин Сали, Скопје. (3922)
 Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Лазо Ристов, Скопје. (3923)
 Работна книшка издадена од Скопје на име Димче Ангеловски, Скопје. (3924)
 Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Абдула Целили, Скопје. (3925)
 Свидетелство за VIII одделение, издадено од Основното училиште „Г. Делчев“, с. Г. Лисиче на име Јонче Василевски, Скопје. (3926)
 Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Бахрие и Букурие Ајдари, Скопје. (3927)
 Свидетелство за завршена I година, издадено од Економското училиште „Борис Кидрич“ — Скопје на име Трајанка Тасева, Скопје. (3928)
 Воена книшка издадена од В. П. 1394 — Ново Место на име Александар Љ. Милковски, Скопје. (3929)
 Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ирина Шерешова, Скопје. (3930)
 Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Нада Русева, Скопје. (3931)
 Индекс бр. 4875, издаден од Медицинскиот факултет — Скопје на име Слободанка Блажева, Скопје. (3932)
 Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Цветанка Антевска, Скопје. (3933)
 Работна книшка издадена од Скопје на име Ибраим Бајрам, Скопје. (3934)
 Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ристо Прошев, Скопје. (3935)
 Индекс бр. 3916, издаден од Медицинскиот факултет — Скопје на име Нада Тноковска, Скопје. (3936)
 Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Зоран Столик, Скопје. (3937)
 Индекс бр. 13656, издаден од Филозофскиот факултет на име Надежда Јованчева, ул. „Петар Драпшин“ бр. 11, Куманово. (3938)
 Свидетелство од IV година, издадено од Средно хемиското училиште на име Јордан Чонтов, ул. „Љубен Весов“ бр. 40, Т. Велес. (3939)
 Свидетелство од I клас, издадено од Гимназијата „Кирил Пејчиновиќ“ — Тетово на име Недан Симјаноски, с. Брвеница, Тетово. (3940)
 Свидетелство од VIII одделение на име Шенил Фетаи, с. Одри, Тетово. (3941)
 Сообраќајна дозвола бр. 2642, издадена од ОВР — Тетово на име Трговско претпријатие „Универзал“ — Тетово, ул. „Илинденска“ бр. 228, Тетово. (3942)
 Свидетелство за завршено VIII одделение на име Стојче В. Мирчев, ул. „Пионерска“ бр. 30, Кавадарци. (3943)
 Земјоделска здравствена легитимација на име Тоде Стојаноски, с. Жилче, Тетово. (3944)
 Свидетелство бр. 29 на име Марија Петревска, с. Стенче, Тетово. (3945)
 Работна книшка на име Џемал Саити, ул. „Б. Тоска“ бр. 69, Тетово. (3946)
 Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Основното училиште „В. Прке“, с. Блатец на име Влаже Ј. Филипов, с. Блатец, Кочани. (3947)

Свидетелство за IV одделение, издадено од Училиштето во с. Живојно на име Крсте Крстевски, с. Живојно, Битола. (3948)
 Диплома, издадена од учителската школа во Гостивар на име Нури Колеци, ул. „Д. Села“ бр. 11, Гостивар. (3949)
 Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Нада Димовска, ул. „Смилево“ бр. 41, Битола. (3950)
 Свидетелство за IV одделение, издадено од Основното училиште „Крсте Мисирков“ — с. Ст. Логово на име Невена Јосифоска, ул. „Тризла“ бр. 124, Прилеп. (3951)
 Здравствена легитимација на име Стојан Антевски, ул. „Славко Јумбарко“ бр. 6, Битола. (3953)
 Свидетелство од VII одделение на име Љубенка Димова, ул. „М. Горки“ бр. 9, Т. Велес. (3954)
 Свидетелство од VIII одделение на име Донка Ацкова, ул. „Алексо Демниев“ бр. 9а, Т. Велес. (3955)
 Оружен лист рег. бр. 958, издаден од ОВР — Тетово на име Петре Мерчаноски, ул. „М. Тито“ бр. 31, Тетово. (3956)
 Диплома од средна економска школа на име Роберт Леско, ул. „Т. Велес.“ (3958)
 Работна книшка рег. бр. 624, серија бр. 68387 на име Лазо Н. Јанчев, ул. „Бр. Џунови“ бр. 26, Кавадарци. (3959)
 Свидетелство за положен завршен испит, издадено од Средно текстилното училиште — Тетово на име Љашка Д. Симеонова, ул. „Струшка“ бр. 8, Тетово. (3960)
 Свидетелство бр. 23/65 за висококвалификуван работник на име Димитрија Т. Тодоровски, Чешел 11/10, Тетово. (3961)
 Свидетелство издадено од „Кочо Рацин“ — Прилеп на име Соколе Димитриевиќ, ул. „Драган Димески“ бр. 17, Прилеп. (3962)
 Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Нада Петреска, с. Подмол, Прилеп. (3963)
 Свидетелство издадено од Средна текстилна школа — Скопје на име Трајанка Драскачева, ул. „Бл. Горев“ бр. 169, Т. Велес. (3964)
 Свидетелство издадено од Нижа земјоделска школа — Штип на име Трајанка Драскачева, ул. „Бл. Горев“ бр. 169, Т. Велес. (3965)
 Работна книшка на име Миленко Стојановски, Гостивар. (3966)
 Свидетелство бр. 34 за завршено VIII одделение, издадено од Осумгодишното училиште во с. Студеничани на име Мемет Дода, с. Морани, Скопје. (3967)
 Здравствена легитимација на име Сотир Дафовски, ул. „Цар Самоил“ бр. 20, Битола. (3968)
 Свидетелство издадено од „Киро Гаврилоски“ — Прилеп на име Горе Трајкоски, ул. „Цане Илиески“ бр. 40, Прилеп. (3969)
 Свидетелство издадено од Училиштето „Крсте Мисирков“ — Прилеп на име Гоце Ѓорѓиоски, ул. „Ленин“ бр. 77, Прилеп. (3970)
 Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Виолета Кимоска, ул. „Орде Чопела“ бр. 73 — Варош, Прилеп. (3971)
 Ученичка книшка од IV одделение на име Кора Гошева, Т. Велес. (3972)
 Возачка дозвола бр. 2789, издадена од ОВР — Тетово на име Благоја Стаматовски, ул. „Илинденска“ бр. 21, Тетово. (3974)
 Свидетелство за завршено I година, издадено од Економското училиште „Ч. Филиповски“ — Гостивар на име Манојло Кончески, ул. „Слободан Пепошки“ бр. 1, Гостивар. (3977)
 Свидетелство за VIII одделение, издадено од Основното училиште „Добре Јованоски“ — Прилеп на име Спасија Шемкоска, ул. „Тризла“ бр. 511, Прилеп. (3978)
 Индекс, издаден од Вината педагошка школа во Битола на име Слободанка Наумоска, с. Врбјани, Прилеп. (3979)
 Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Брод Македонски на име Крсте Стефаноски, с. Волче, М. Брод. (3980)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Основното училиште „11 Октомври“ на име Јордан Николовски, ул. „Ленин“ бр. 78, Прилеп. (3961)

Свидетелство од III година, издадено од Хемиското училиште во Т. Велес на име Борис Илиевски, ул. „Чаплина“ бр. 25, Скопје. (3982)

Свидетелство од VIII одделение на име Билбил Крачевски, с. Волче, Лостивар. (3983)

Свидетелство за завршен IV клас, издадено од Гимназијата „Банко Црке“ — Винаца на име Цветанка Ристевска, Винаца. (3986)

Работна книшка на име Стеван Мицевски, с. Трново, Битола. (3987)

Здравствена легитимација на име Бранко Станковски, ул. „11 Октомври“ оп. 121, Прилеп. (3988)

Свидетелство на име Здравка Рафаилоска, с. Стенче, Тетово. (3989)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Стојан Т. Ангеловски, Скопје. (3990)

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Спасија и Јордана Најдоски, Скопје. (3991)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Куманово на име Јузомир Величкоски, Скопје. (3992)

Работна книшка издадена од Крива Паланка на име Павле Китановски, Скопје. (3993)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Мирко Стојановски, Скопје. (3994)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Бајрам Халиси, Скопје. (3995)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Живко Дојчиновски, Скопје. (3996)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Душко Јанковски, Скопје. (3997)

Работна книшка издадена од Д. Хисар на име Крстана Соколовска, Скопје. (3998)

Работна книшка издадена од Скопје на име Лена Миткова, Скопје. (3999)

Свидетелство за завршена III година, издадено од Економското училиште „Борис Кидрич“ — Скопје на име Милица Б. Џинова, Скопје. (4000)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Киро Петковски, Скопје. (4001)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Борис Вогов, Скопје. (4002)

Индекс бр. 14562, издаден од Економскиот факултет — Скопје на име Јелена Стојановска, Скопје. (4003)

Ученичка книшка за завршено IV одделение, издадена од Осмолетката „Даме Груев“ — Скопје на име Бехија Зумберовиќ, Скопје. (4004)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Лидија Димовска, Скопје. (4005)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Исмаил Далиповски, Скопје. (4006)

Работна книшка рег. бр. 21445, издадена од Куманово на име Љубинка Нешковиќ, Скопје. (4007)

Свидетелство за положен завршен испит, издадено од УМУЗУС „Коце Металец“ — Скопје на име Екрем Гавази, Скопје. (4008)

Диплома за завршен испит, издадена од ЕМУЗУС „Коце Металец“ — Скопје на име Ѓорѓи Вилбиловски, Скопје. (4009)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Феиме Бекир, Скопје. (4010)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Дијана Руси, Скопје. (4011)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Јован Мацуловиќ, Скопје. (4012)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Благоја Христовски, Скопје. (4013)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ѓоко Николовски, Скопје. (4014)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Вера Николовска, Скопје. (4015)

Индекс бр. 11172, издаден од Економскиот факултет — Скопје на име Славе Гијевски, Скопје. (4016)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Основното училиште „Јонче Смуѓрески“ — с. Обршани — Прилепско на име Стеван Секуловски, Скопје. (4017)

Работна книшка издадена од Св. Николе на име Јанко Јанков, Скопје. (4018)

Оружен лист рег. бр. 2806, издаден од УВР — Скопје на име Цветко Даутовски, Скопје. (4019)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Слободан Трајковски, Скопје. (4020)

Работна книшка издадена од Скопје на име Вера Златанова, Скопје. (4021)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Наџка Зонка, Скопје. (4022)

Свидетелство за завршен испит, издадено од Трговското училиште во Скопје на име Ибраим Бајрамов, Скопје. (4023)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Сотир Ристовски, Скопје. (4024)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Целал Сејфула, Скопје. (4025)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Снежана Лазаревска, Скопје. (4026)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Трајко Јакимовски, Скопје. (4028)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Лена Стојкова, Скопје. (4029)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Славица Димитрова, Скопје. (4030)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Војан Поповски, Скопје. (4031)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Основното вечерно училиште во Скопје на име Осман Гавази, Скопје. (4032)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Раде Јакимовски, с. Псача, Кр. Паланка. (4033)

Работна книшка, издадена од Скопје на име Раде Јакимовски, с. Псача, Кр. Паланка. (4034)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Миленија Илиевска, Скопје. (4035)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ѓроздан Драгиќ, Скопје. (4036)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Кама Селим, Скопје. (4037)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Абдула Ставилсу, Скопје. (4038)

Индекс бр. 15094, издаден од Економскиот факултет — Скопје на име Ѓордана Лазиќ, Скопје. (4039)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Верка Славковска, Скопје. (4040)

Работна книшка издадена од Прилеп на име Васил Клекачкоски, Скопје. (4041)

Работна книшка издадена од Вутојно на име Мурадиф Реџеповиќ, Скопје. (4042)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Крсто Георгиевски, Скопје. (4043)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ѓорѓија Николовски, Скопје. (4044)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Каусере Сеља, Скопје. (4045)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Лиле Миленковска, Скопје. (4046)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Сунчица Ангеловска, Куманово. (4047)

Воена книшка издадена од В.П. 4545/1 — Загреб на име Камил Муртезаноски, Скопје. (4048)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Решат Рахимовски, Скопје. (4049)

Работна книшка издадена од Скопје на име Јане Димовски, Скопје. (4050)

Уверение за завршен курс за квалификуван работник — електро инсталтер, издадено од Заводот за запослување — Скопје на име Јане Димовски, Скопје. (4051)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Душанка Стојанова, Скопје. (4052)

Оружен лист бр. 74 и 281, издаден од ОВР — Скопје на име Петко Ангеловски, Скопје. (4053)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Милица Граорковска, Скопје. (4054)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Блага Костова, булевар „1 Мај“ бр. 96, Битола. (4056)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Мубаде Раповска, ул. „Козјак“ бр. 28, Битола. (4057)

Свидетелство за завршено IV одделение, издадено од Училиштето во с. Брод на име Вељко Ѓорѓиевски, ул. „31“ бр. 13, Битола. (4058)

Работна книшка на име Вождар Бојдевски, ул. „ЈНА“ бр. 26, Куманово. (4059)

Свидетелство издадено од Училиштето за ученици во стопанство „Коле Неделковски“ — Т. Велес на име Елена Илиева, ул. „Крушевска“ бр. 29, Т. Велес. (4062)

Здравствена легитимација бр. 46905 на име Абдилемил Бајрами, с. Порој, Тетово. (4063)

Здравствена легитимација на име Селвер Мемети, с. Ѓермо, Тетово. (4064)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Основното училиште „Стив Наумов“ — с. Вешиште на име Тодор Пашовски, с. Вешиште, Прилеп. (4065)

Свидетелство за квалификуван работник на име Милица Лефкова, ул. „Вл. Кирчов“ бр. 20, Т. Велес. (4066)

Возачка дозвола бр. 868/3, издадена од СВР Берово на име Даут Јашар Арифовски, Берово. (4067)

Возачка дозвола бр. 3427, издадена од ОВР — Тетово на име Сотки Ајрула Бајрами, с. Цепчиште, Тетово. (4068)

Свидетелство за завршен IV клас, издадено од Гимназијата „Ванчо Прке“ — Винаца на име Илија Јане Манев, Винаца. (4069)

Работна книшка бр. 93063, издадена од Општинското собрание Винаца на име Димитри Јануш Михајлов, Винаца. (4072)

Свидетелство од VIII одделение, издадено од Основното училиште „Стив Наумов“ — с. Вешиште на име Кира Манчевска, с. Вешиште, Прилеп. (4073)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Основното училиште „К. Радин“ — Прилеп на име Лепосава Пипејчук, ул. „Републиканска“ бр. 123, Прилеп. (4074)

Свидетелство издадено од Основното училиште „11 Октомври“ — Прилеп на име Методија Велкоски, ул. „Мукос“ бр. 18, Прилеп. (4075)

Свидетелство од VIII одделение на име Грозда Петрова, ул. „Алексос Демниев“ бр. 9а, Т. Велес. (4076)

Свидетелство на име Трајче Теовски, с. Вистрица, Т. Велес. (4077)

Свидетелство од I клас гимназија на име Десанка Т. Бабунска, Т. Велес. (4078)

Свидетелство бр. 42 за квалификуван електричар на име Абдулчетик Локче, Гостивар. (4081)

Свидетелство издадено од Основното училиште „Стив Наумов“ — с. Пласница на име Касум Усеиноски, с. Пласница, Прилеп. (4083)

Диплома за снајдерски курс на име Ангелина Ангелова, нас. Превалец, Т. Велес. (4084)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Основното училиште „Тодор Јожев“ — нас. Чашка на име Трајче Станчев, с. Ново Село, Т. Велес. (4085)

2. Двајца наставници по математика.

3. Еден наставник по ликовно воспитување со дополнување на часови.

4. Еден наставник по музичко воспитување со дополнување на часови.

5. Еден наставник во физичко воспитување.

6. Еден наставник по ОТО за определено време.

Во Централното училиште на македонски наставен јазик — предметна настава

7. Еден наставник по македонски јазик.

8. Еден наставник по биологија, хемија и приroda.

9. Еден наставник по математика.

12. Еден наставник по ОТО со дополнување на часови по физика и српскохрватски јазик за определено време.

Во подрачното училиште на албански наставен јазик — одделенска настава

11. Еден наставник — учител во подрачно училиште — Зајаз „Гума“ на неопределено време.

12. Еден наставник — учител на определено време.

Услови: Кандидатите од точката еден до точката 10 треба да имаат завршено ПА, соодветна група — предметна настава.

Кандидатите за подрачните училишта треба да имаат завршено ПА, отсек одделенска настава, или учителска школа.

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на објавувањето.

Од Конкурсната комисија

Работната заедница на Монтажно-инсталатерската задруга „Термомонт“ — Скопје

распишува

КОНКУРС

за работното место директор на задругата.

Услови:

Кандидатот покрај општите услови предвидени со Законот за работни односи, треба да ги исполнува и следните:

— да е машински техничар со 5 (пет) години работно искуство,

— да е висококвалификуван работник и да има 8 (осум) години работно искуство,

— да не е казнуван за стопански криминал.

Молбите и потребната документација се доставуваат до Задругата „Термомонт“ — Скопје, на ул. „Чаирска“ б.б.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето.

(Од Конкурсната комисија). (1007)

Работната заедница на Службен весник на СРМ — Скопје

распишува

КОНКУРС

за работното место шеф на сметководство

Услови:

Покрај општите услови, предвидени со закон, кандидатот треба да ги исполнува и следните услови:

Да има завршен економски факултет, со практика најмалку една година на финансиски работи.

Кандидатите се должни кон пријавата да приложат потребни документи дека ги исполнуваат условите. За машини пол да му е регулирана воената обврска. Пријавите со некомплетирани документи нема да се земаат во обзир.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето.

Пријавите со прилозите се поднесуваат на горната адреса со ознака: „за Конкурсна комисија“, а потребни информации можат да се добијат на тел. 32-836.

КОНКУРСИ

Конкурсната комисија на Централното основно училиште „Рецо Рушит Зајаз“, с. Зајаз, врз основа на член 10 од Правилникот за работни односи и одлуката на училишниот совет распишува

КОНКУРС

за следниве работни места за учебната 1972/73 година во Централното училиште на албански наставен јазик — предметна настава

1. Еден наставник по француски јазик со дополнување на часови по македонски јазик за определено време.

Конкурсната комисија при Археолошкиот музеј — Скопје

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на работното место АРХЕОЛОГ
Кандидатите треба да ги исполнуваат следните услови:

- да имаат завршен Филозофски факултет — група археологија;
- проведени најмалку 5 (пет) години во струката;
- да ги исполнуваат сите услови по Законот за работните односи.

Личен доход според Правилникот за распределба на личните доходи на Музејот.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Молбите со сите потребни документи да се достават до Археолошкиот музеј, најдоцна до 15-от ден од неговото објавување.

(1006)

Врз основа на член 57 од статутот на Претпријатието „Водовод и канализација“ — Струмица, Конкурсната комисија на претпријатието „Водовод и канализација“ — Струмица распишува

К О Н К У Р С

за именување на директор (реизбор)

Покрај општите услови предвидени со ОЗРО, кандидатите треба да ги исполнуваат и следните посебни услови:

— да има висока стручна подготовка, технички факултет — општа градежна насока или хидро насока;

— да поседува успешно работно искуство на соодветна струка односно во раководење на сродни работни организации;

— да има вкупно 5 години работен стаж, од кои 3 години на раководно работно место.

Молбите со биографии и податоци за стручната подготовка и работното искуство да се достават до Конкурсната комисија на претпријатието „Водовод и канализација“ — Струмица, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на конкурсот.

Молби со непотполна документација нема да се разгледуваат. (1005)

Советот на Ветеринарниот институт на СРМ — Скопје распишува

К О Н К У Р С

за избор во научни звања:

1. Еден научен советник во рефератот „Општо бактериолошко-серолошко“.

2. Еден научен советник во рефератот за „Патологија на говеда“.

3. Еден асистент во рефератот по „Вирусологија“.

4. Еден асистент во рефератот по „Патолошка анатомија“.

5. Еден асистент во рефератот по „Патологија на свињи“.

6. Еден асистент во рефератот по „Броматологија“.

Услови: Кандидатите треба да ги исполнуваат условите предвидени во член 39, 40 и 53 од Законот за организирање на научните дејности („Службен весник на СРМ“, бр. 9/67).

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето.

Потребните документи се доставуваат до Советот на Институтот преку архивата.

Од Советот на Институтот

СОДРЖИНА

Страна

233.	Закон за прекинување на бременоста	481
234.	Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на програма за користење на дел од приходите од републичките судски такси до 1975 година	483
235.	Одлука за избор на судии во Републичкиот совет за прекршоци — — — — —	484
236.	Одлука за разрешување на претседателот на Окружниот стопански суд во Штип — — — — —	484
237.	Одлука за разрешување и именување на претседател и членови на Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот стопански развој на недоволно развиените краишта — — — — —	484
238.	Одлука за избор на член на Одборот за урбанизам, станбени и комунални прашања на Републичкиот собор — — — — —	484
239.	Одлука за избор на судии-поротници во Републичкиот совет за прекршоци — — — — —	485
240.	Извештај на Републичката изборна комисија за резултатот од дополнителниот избор на пратеник за Стопанскиот собор на Собранието на СРМ во Изборната единица — Струмица I — — — — —	485
241.	Одлука за распоредување на средствата за нестопански инвестиции што ќе се остварат во 1972 година по основ на републичкиот данок на промет на стоки на мало — — — — —	486
242.	Одлука за поблиските мерила, критериуми и услови за непосредна општествена контрола на цените на свежото месо — — — — —	487
243.	Одлука за поблиските мерила, критериуми и услови за зголемување на цените на угостителските услуги — — — — —	487
244.	Одлука за поблиските мерила, критериуми и услови за непосредна општествена контрола на цените на комуналните услуги — — — — —	487
245.	Одлука на Уставниот суд на Македонија У. бр. 1/72 од 2 јуни 1972 година — — — — —	488
	Исправка на Законот за здруженијата на граѓаните — — — — —	488

Општи акти на самоуправните интересни заедници

282.	Одлука за постојаните износи на придонесите на здравствено осигурување на одделни категории лица надвор од работен однос — — — — —	489
283.	Одлука за висината на стапките и за утврдување на основните за пресметување придонесот за здравственото осигурување за одделни категории осигуреници — — — — —	489